

20120060178

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

75 1 2

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2012 . 12
.07-179/1
12 2012

Ѓорге Иванов, . .

Трајко Вељаноски, . .

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1
(„ 51/11), 7 (6)
103/2008, 33/10, 116/10, 156/10, 18/11
(4)
79- 79- , 2
(1) 77, 78, 79 79-
(2) (1)
(3)

85 (16) 3 : „

“

4

(„ „2011/2012“ „ 156/10), 1 „2012/2013“.

5

(„ 2011 2012 “ 2, 3, 4 9 18/11), 14 : „ 1 5, 6, 7 8 1 2, 3, 4 9 1 1 2011 , 5 6, 7 8 1 2012 1 2013 .“

6

7

”.

”